

Државната комисија за жалби по јавни набавки во состав: Маја Малахова – претседател, Елита Шуки – заменик претседател, м-р Мишо Василевски – член, Сузана Раваноска - член и Томо Томовски – член, врз основа на член 200 од Законот за јавните набавки, одлучувајќи по жалбата на жалителот - „КАБТЕЛ“ ДООЕЛ Скопје, изјавена преку полномошник - Адвокатско друштво Софронијевска и Поленак од Скопје, наш број 08-56/1 од 23.01.2018 година, а против дејствијата превземени при евалуацијата на понудите спроведена по огласот за доделување на договор за јавна набавка со Отворена постапка бр.18-70/2017 за набавка на стоки – резервни делови за компјутерска опрема и кабли на договорниот орган – Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, врз основа на член 220 став 1, алинеја 2, а во врска со член 216 став 2, алинеја 5 и член 220 став 4 од Законот за јавните (Службен весник на Република Македонија бр.27/2015, бр.78/2015, бр.192/2015, бр.27/2016, бр.120/2016 и бр.165/2017), на 6-та Седница одржана на ден 31.01.2018 година го донесе следното:

РЕШЕНИЕ

1. Жалбата на жалителот „КАБТЕЛ“ ДООЕЛ Скопје, изјавена преку полномошник адвокатско друштво Софронијевска и Поленак од Скопје против дејствијата превземени при евалуацијата на понудите спроведена по огласот за доделување на договор за јавна набавка со Отворена постапка бр.18-70/2017 за набавка на стоки – резервни делови за компјутерска опрема и кабли на договорниот орган – Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, **СЕ ОТФРЛА КАКО НЕДОЗВОЛЕНА.**

2. Решението на Државната комисија за жалби по јавни набавки **е конечно.**

Образложение

Договорниот орган Министерство за внатрешни работи спровел постапка за јавна набавка со Отворена постапка бр.18-70/2017 за набавка на стоки – резервни делови за компјутерска опрема и кабли, постапка која се спроведувала со користење на електронски средства преку ЕСЈН, а требало да заврши со спроведување на е-аукција. По извршената првична евалуација на пристигнатите понуди, Комисијата за јавни набавки на договорниот орган прифатливите понудувачи ги поканила за учество на закажаната е-аукција.

Незадоволен од евалуацијата на понудите и дејствија поврзани со е-аукцијата, жалба до Државната комисија изјави економскиот оператор

„КАБТЕЛ“ ДООЕЛ Скопје преку полномошник адвокатско друштво Софрониевска и Поленак од Скопје.

Во одговорот на жалбата, договорниот орган наведува дека жалбата не е изјавена согласно член 216 од Законот за јавни набавки и истата како таква треба да биде отфрлена.

Државната комисија за жалби по јавни набавки, одржа седница, и при разгледувањето и испитувањето на жалбата и образложението на жалбените наводи, одговорот на жалбата доставен од страна на договорниот орган, како и на сите списи на предметот доставени како писмени докази, согласно член 220 став 1, алинеја 2, а во врска со член 216 став 2, алинеја 5 и член 220 став 4 од Законот за јавните набавки најде дека:

Жалбата е изјавена од овластен подносител.

Жалбата е недозволена.

Државната комисија за жалби по јавни набавки, разгледувајќи ја жалбата, утврди дека истата е недозволена, бидејќи жалителот навел дека изјавува жалба против дејствија превземени околу евалуацијата на понудите, но истата е предвреме изјавена. Жалбата е недозволена, бидејќи е поднесена пред приемот на соодветна одлука со која се одлучува за поединечно право во постапката за доделување на договор за јавна набавка по завршувањето на е-аукцијата.

Во член 216 став 4 од Законот за јавни набавки е наведено: „Кога постапката завршува со електронска аукција, рокот за изјавување на жалбата во однос на утврдувањето на способноста на понудувачите и целосната евалуација на првичните понуди се смета од денот на прием на одлуката со која се одлучува за поединечно право од постапката за доделување на договор за јавна набавка по завршување на електронската аукција“.

Имено, согласно со член 216 став 2 алинеја 5 од Законот за јавните набавки: „Жалбата се изјавува во рок од осум дена односно три дена кај постапката со барање за прибирање на понуди од денот на: - приемот на одлуката со која се одлучува за поединечно право од постапката за доделување

на договор за јавна набавка, во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката “.

Согласно член 220 став (1) алинеја 2 од Законот за јавните набавки: „Во постапката за правна заштита, Државната комисија може да ја отфрли жалбата заради ненадлежност, недозволеност, неуреденост, ненавременост, поради тоа што е изјавена од неовластени лица и во случај на неисполнување на обврската од членот 212 став 2 на овој закон“.

Од причини што Државната комисија утврди дека изјавената жалба е недозволена, воопшто не се впушти во оценување на фактичката состојба и примената на материјалното право.

Од сето погоре изложено, се донесе решение како во диспозитивот.

Упатство за правно средство: Согласно член 230 од Законот за јавните набавки и член 20 од Законот за управните спорови, против ова решение незадоволната странка може да поднесе тужба до Управниот суд на Република Македонија во рок од 30 од денот на приемот на решението.

Бр.08-56/5
31.01.2018 год.
С к о п је

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Маја Малахова

Доставено до:

- Архива,
- „Министерство за внатрешни работи ул. „Димче Мирчев“ бб Скопје
- полномошник, адвокатско друштво Софрониевска и Поленак ул.„8-ма Ударна Бригада“ бр. 20А